

**ОБРАЗЕЦ ЗА РЕКЛАМАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ**

Име и презиме на членот \_\_\_\_\_ Потпис на членот \_\_\_\_\_

Членски број \_\_\_\_\_ Контакт телефон \_\_\_\_\_

Место на живеење \_\_\_\_\_ Лидер/препорака \_\_\_\_\_

Број и датум на фактура \_\_\_\_\_ Датум на поднесување  
рекламација \_\_\_\_\_

1. Поврат на роба
2. Наплатено, а неиспорачано

Шифра на производот од фактурата	Назив на производот	Количина	Дали го сакате производот повторно?		Причини за поврат на роба			
			ДА	НЕ	Оштетен(и) производ(и)	Испорачан погрешен производ	Производот не е порачан	Друго (дадете објаснување)

Универзален образец за објаснување на рекламацијата

Забелешка:

Внесете ги причините за рекламација, промена на личните податоци на членот, корекции во врска со мотивациската програма, износ на попустот на фактурата, останато.